

Име и презиме: **Снежана Ставрева Веселиновска**
 Звање: **редовен професор**
 Единица на Универзитетот: **Факултет за образовни науки**

Ред.бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	<p><u>Конкретна активност</u></p> <p>Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and Kitanova, Irena (2015) <i>Management process subject to constant change</i>. In: Fifth International Conference: Knowledge Capital of the Future, 22-25 May 2015, Bansko, Bulgaria.</p> <p>Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) <i>Impact of the usage of animation in teaching cell biology on student achievement</i>. In: Researching Paradigms of Childhood and Education, 13-15 Apr 2015, Opatija, Croatia.</p> <p>Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) <i>Europe – a desert “Noah’s Ark” - risk or challenge!?</i> The man in the global world: Collection of papers International scientific conference Voronezh, May 18-20, 2015 , 1 (1). pp. 343-351. ISSN 978-5-9273-2207-7</p> <p>Kirova, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) <i>Global issues and English as global language</i>. The man in the global world: Collection of papers International scientific conference Voronezh May 18-20, 2015, 1 (1). pp. 465-469. ISSN 978-5-9273-2207-7</p> <p>Stavreva Veselinovska, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2015) <i>Предизвикот на глобалниот свет - од философија на антропоцентризам до философија на екоцентризам</i>. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9 (1). pp. 163-168. ISSN 1857-923X</p> <p>Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) <i>How to bring school closer to students, how to tailor school to them</i>. In: First International Conference - Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments - Experiences and Challenges (PFPTKTME), 27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia.</p>		
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени

	<p><u>Конкретна активност:</u></p> <p>Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) <u>Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развој.</u> Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 2015. pp. 2-6. ISSN 978-608-242-021-9</p> <p>Ѓорѓева Петрова Емилија, Мирасчиева Снежана, Ставрева Веселиновска Снежана, Ирена Китанова (2015). Организација, организациска култура и клима во основното училиште. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр. 63-70.</p> <p>Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) <u>Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развој.</u> In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови, Stip, Macedonia.</p>		
		Вкупно поени	<u>15</u>